

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување членови на членови на културно-уметнички друштва од последици на несрекен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување членови на спортски организации од последици на несрекен случај (незгода) што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое културно-уметничко друштво или сојуз на културно-уметнички друштва.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општа работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (3) точка 5 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

Член 2 - ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

За секој новодојден член осигурувањето започнува без претходно пријавување во 24,00 часот во денот на стапување во членството, а престанува за секој член во 24,00 часот оној ден кога престанало неговото членство.

Член 3 - ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

(1) Ако е договорено осигурување за професионални членови, осигурувачот е во обврска за целото време на траење на осигурувањето.

(2) Ако е договорено осигурување за аматери членови на културно-уметничкото друштво осигурувачот е во обврска кога несреќниот случај ќе настане:

1. додека осигуреникот се наоѓа на пат од дома до местото на состанокот (за поаѓање на пат), проба или настап,
2. за време на проба или настап,
3. од местото на разделувањето (при враќањето од пат), проба или настап на пат до дома,
4. за време на организирано патување-турнеи поради настап.

Член 3 - ОСИГУРУВАЊЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

(1) Ако е договорено колективно осигурување со назначување имиња на осигурениците, осигурени се само оние членови на определената спортска организација, кои во полисата или во списокот приложен кон полисата поименично се наведени.

Договорувачот е должен при склучувањето на договорот за осигурувањето да му предаде на осигурувачот поименичен список на членовите определени за осигурување.

(2) Во случај на измена во составот на членовите во списокот, осигурувањето на новопријавените членови започнува во 24,00 часот во оној ден од кога важи направената писмена пријава, но најрано од 24,00 часот на оној ден кога осигурувачот ја примил пријавата. За одјавените членови осигурувањето престанува во 24,00 часот во оној ден што е означен во одјавата како ден на престанок на осигурувањето.

(3) Секоја промена во бројната состојба на осигурените членови во списокот се спроведува со издавање нова полиса.

Член 4 - ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 И ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

(1) Ако поради несрекен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Одлука на Одборот на Директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје.

(2) Кога осигуреникот што го снашол несрекен случај е постар од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од сумата која инаку би требало да ја плати.

Член 5 - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овие Дополнителни услови важат заедно со Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), а во колку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Овие Дополнителни услови ги донесе Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје на својата 3-та редовна седница одржана на 25.02.2003 година со одлука бр. 0202-72/41 со примена од 25.02.2003 година